

Службен весник

на Република Македонија

Број 131

24 септември 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3150. Одлука за формирање на Совет за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013-2020	5	3154. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Рзачки Камен“ с. Стамер, општина Делчево	6
3151. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Новаци	5	3155. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	7
3152. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Мирковци“ општина Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини	5	3156. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	7
3153. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електро-стопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје	6	3157. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	7

	Стр.		Стр.
3158. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	8	3171. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12
3159. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	8	3172. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12
3160. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	8	3173. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13
3161. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	9	3174. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13
3162. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	9	3175. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13
3163. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	9	3176. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14
3164. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	10	3177. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14
3165. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	10	3178. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14
3166. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	10	3179. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14
3167. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	11	3180. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Министерството за транспорт и врски	15
3168. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	11	3181. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона „Љубаништа 1“ КО Љубаништа, општина Охрид	16
3169. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	11	3182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија	17
3170. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12		

	Стр.		Стр.
3183. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	18	3194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	29
3184. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	19	3195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	30
3185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	20	3196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекција за заштита на лични податоци	31
3186. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија.....	21	3197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово.....	32
3187. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање	22	3198. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....	33
3188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство	23	3199. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола	34
3189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	24	3200. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	35
3190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација	25	3201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.....	36
3191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура	26	3202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	37
3192. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа	27	3203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово	38
3193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии	28	3204. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип	39
		3205. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар	40

	Стр.		Стр.
3206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....	41	3220. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани.....	55
3207. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе	42	3221. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура Крива Паланка	56
3208. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.....	43	3222. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци	57
3209. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Струмица.....	44	3223. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар.....	58
3210. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Ресен.....	45	3224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево	59
3211. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Радовиш	46	3225. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес	60
3212. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Дом на култура „Злетовски Рудар“ - Пробиштип	47	3226. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Винаца	61
3213. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Неготино	48	3227. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија	62
3214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Пехчево	49	3228. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура Гости-вар	63
3215. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Прилеп.....	50	3229. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово	64
3216. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод	51	3230. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово	65
3217. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово	52	3231. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	66
3218. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево.....	53	3232. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академија на науките и уметностите	67
3219. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура Кичево.....	54	3233. Решение за назначување на членови на Советот за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година	68
		Огласен дел.....	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3150.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/10 и 15/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО КОНТЕКСТ НА ДОЖИВОТНОТО УЧЕЊЕ 2013-2020

Член 1

Со оваа одлука се формира Совет за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013-2020.

Член 2

Претседател на Советот е државен советник на Министерството за образование и наука.

Член 3

Членови на Советот се раководни државни службеници на: Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за економија, Министерство за финансии, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, претставник од Кабинет на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, советник на претседателот на Владата на Република Македонија за наука и информатика, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија, советник на претседателот на Владата на Република Македонија од областа на образованието, иноваторството, науката и човечките ресурси, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија, советник на претседателот на Владата на Република Македонија за образование, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија, вработен во Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија, директор на Центар за стручно образование и обука, раководни државни службеници од: Биро за развој на образованието, Центар за образование на возрасните, Агенција за вработување на Република Македонија и претставник од Заедница на единиците на локалната самоуправа, Стопанска комора на Република Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија, Занаемачка комора на Република Македонија и Синдикат за образование, наука и култура.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5122/1
20 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3151.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука на општина Новаци се дава на трајно користење без надоместок недвижна ствар објект-самопослуга лоцирана во Новаци, запишана во Имотен лист бр. 100004, евидентирана на КП бр. 2005/2 КО Новаци со површина од 257 м², намена ДП, Кат 1 и површина од 225 м², намена ДП, Кат ПР, и земјиште под зграда запишано во Имотен лист бр. 100005 како КП 2005/2 КО Новаци со површина од 279 м², сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6020/1
10 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3152.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МИРКОВЦИ” ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот “Мирковци” општина Чучер Сандево објавена со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2013).

2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6214/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3153.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување Договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 40668 согласно Детален урбанистички план локалитет Црква - УЕ Б, за општина Аеродром за изградба на електроенергетски објект -трафостаница, кое претставува:

- КПбр.755/53 КО Кисела Вода 2 со површина од 35м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6289/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3154.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РЗАЧКИ КАМЕН“

С. СТАМЕР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот „Рзачки Камен“ с.Стамер, општина Делчево на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9825/1-12 од 9.01.2013 година.

2. Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево достави понуда со број 24-1178/14 од 30.05.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот „Рзачки Камен“ с.Стамер општина Делчево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7653482	4649271
2	7653465	4649168
3	7653455	4648795
4	7653291	4648599
5	7653168	4648657
6	7653311	4648995
7	7653255	4649098
8	7653280	4649190
9	7653276	4649242
10	7563352	4649252
11	7653412	4649235
12	7653482	4649271

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.118244 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 101.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати понудениот износ во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6307/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3155.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за локалитет „Расадник“, општина Кисела Вода.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6429/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3156.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-М-Димче Лазаревски ул.Васко Ристов с.Мојанци-Кочани, на земјоделско земјиште КПбр.561/3, мв.Ормански ливади култура оризова нива, класа 1, со површина од 5ха50ар34м2, евидентирано на Имотен лист бр.635 за КО Мојанци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6487/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3157.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.09.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги АТИЛА КОМЕРЦ МУСА ДООЕЛ с.Канатларци од Прилеп, на земјоделско земјиште на дел од КПбр.2721 мв.Сазлар култура нива, класа 3, со површина од 4ха 00ар 00м2, евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6488/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3158.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги КИКОБ Костадинов Киро Доел, ул.Горче Петров бр.14 Кавадарци, на земјоделско земјиште КП бр.1248, м.в. „Глогот“, култура нива, класа 5, со површина од 9618 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште, КП бр.352/1, м.в. „Амкова Ливада“, култура нива, класа 5, со површина од 11385 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште, КП бр.352/2, м.в. „Амкова Ливада“, култура нива, класа 5, со површина од 3963м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште, КП бр.352/3, м.в. „Амкова Ливада“, култура инт.овоштарник, класа 8, со површина од 13720 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште и КП бр.476, м.в. „Панов Кладенец“, култура нива, класа 6, со површина од 12538 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6490/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3159.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ДЕ-ОС Ставре Ангел Јанев, ул. „Мите Павлов“ бр. 15, с. Грдовци, Кочани, на земјоделско земјиште дел од КП бр. 459/2, м.в. Зрновско, култура нива, класа 2, со површина од 2ха00ар00 м2, евидентирано на Имотен лист бр. 1375 за КО Грдовци и дел од КП бр. 3342, м.в. Утрина, култура нива, класа 1, со површина од 2ха00ар00 м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6491/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3160.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговец поединец за фармерско производство ЦАНЕ КИРИЛО МИНОВ ТП Кочани ул. Роза

Петрова бр.151/6 Кочани, на земјоделско земјиште дел од КП бр. 7234/1, м.в. „Лака“, култура оризова нива, класа 1, површина 7103 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 14134 за КО Кочани, дел од КП бр. 7234/3, м.в. „Лака“, култура оризова нива, класа 1, површина 17778 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 14134 за КО Кочани, КП бр.7231, м.в. „Лака“, култура оризова нива, класа 1, површина 2595 м2, евидентирана на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани и КП бр.7232, м.в. „Лака“, култура оризова нива, класа 1, површина 2719 м2, евидентирана на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6493/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3161.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Боби Венцо Николовски ул. „Ванчо Прке“ бр.70 Винаца, на земјоделско земјиште дел од КПбр.5150/1, мв.Поповец, култура оризови ниви, класа 1, со површина од 5ха00 ар 00м2, евидентирано на Имотен лист бр.84109 за КО Винаца.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6494/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3162.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство, трговија, транспорт и услуги Горса Компани ДОО-ЕЛ с.Горни Балван Карбинци, на земјоделско земјиште дел од КПбр.2202/1, мв.Мездри (Блок Лозен), култура нива, класа 4, со површина од 6ха00ар00 м2, евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6495/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3163.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО НАПРЕДОК, Живко Стојковски Прилеп, на земјоделско земјиште дел од КПбр.2641 мв. Црна Земја, култура нива, класа 4, со површина од 60000м2, евидентирано на Имотен лист бр.131 за КО Тополчани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6496/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3164.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги ФЛОРА ДООЕЛ Оризари, Кочани на земјоделско земјиште КПбр.7230/1, мв. Куново, катастарска култура нива, класа 1, со површина ОД 90ар19м2, евидентирано на Имотен лист бр.3201 за КО Оризари.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6503/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3165.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги АЦ-МИ ДООЕЛ с.Аргулица Карбинци, на земјоделско земјиште дел од КПбр.465/1, мв.Жабодер, култура нива, класа 4, со површина од 3ха00ар00 м2, евидентирано на Имотен лист бр.195 за КО Долни Балван.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6504/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3166.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-БО-ЕЛ Драги Петров, с. Драгобраште, Винаца, на земјоделско земјиште КП бр. 3007, мв. Блатешница, култура нива, класа 4, површина 2ха 59ар 80м2, евидентирано на Имотен лист бр. 2143 за КО Блатец, дел од КП бр. 3950/1, мв. Спас, култура нива, класа 5, со површина од 2ха 61ар 77м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Драгобраште и дел од КП бр. 3950/2, мв. Спас, култура нива, класа 6, со површина од 12ар 01м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Драгобраште.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6505/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3167.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО -МЕЛ Оливерка Јанева ул. „Роза Петрова“ Л-4/4 од Кочани, на земјоделско земјиште дел од КП бр. 3342, м.в. „Утрина“ култура нива, класа 1, со површина од 1ха80ар00 м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци и КП бр.3400, м.в. „Зрновска“, култура нива, класа 1, со површина од 4ха16ар81 м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6506/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3168.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец КАРДАШ-ЛАР Зејнел Садикоски, с. Канатларци – Прилеп, за земјоделско земјиште дел од КП бр. 2719, м.в. „Созл Клар“, култура нива, класа 3, со површина од 45817м2, евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6508/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3169.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуален земјоделец ЕКО ЗОНА СПАНЧЕВКА Тодор Мито Трендафилов с.Спанчево Облешево, на земјоделско земјиште КП бр.5657, м.в. Слатина, култура ливада, класа 4, со површина од 18ари 58 м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.5658, м.в.Слатина, култура трстика, класа 2, со површина од 34ари 95 м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КП бр.5862, м.в. Сазлк Слатина, култура оризова нива, класа 1, со површина од 18ари 10 м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, дел од КП бр.5860/1, м.в.Слатина, култура оризова нива, класа 1, со површина од 3ха 96ари 20 м2, евидентирано на Имотен лист бр.13608 за КО Кочани и од КП бр.5860/4, м.в.Слатина, култура оризова нива, класа 1, со површина од 1ха 28ари 50 м2, евидентирано на Имотен лист бр.13608 за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6510/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3170.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуален земјоделец БОРЧЕ КО-МЕРЦ Борче Ртоски с.Чепигово од Прилеп на земјоделско земјиште дел од КП бр.2098, мв. Трски, култура нива, класа 2, со површина од 1ха 00ари 00м2, евидентирано на Имотен лист бр.588 за КО Тополчани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6511/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3171.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, услуги и трговија на големо и мало ФАР-МА БО-ТО ДООЕЛ увоз-извоз с.Тополчани, Прилеп на земјоделско земјиште дел од КП бр.2110/1, мв. Завој, култура нива, класа 2, со површина од 5ха 62ар 18 м2, евидентирано на Имотен лист бр.630 за КО Тополчани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6512/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3172.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуален земјоделец РИТО – Даница Манчова, с.Горни Подлог - Кочани на земјоделско земјиште дел од КПбр.7234/1, мв. Лака, култура оризова нива, класа 1, со површина од 30332 м2, запишана во Имотен лист бр.14134 за КО Кочани во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6513/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3173.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АЛТАНА, Алтана Здраве Начевска, с.Ерековци, од Прилеп, на земјоделско земјиште на КП бр.1454 мв.Стари Лозја, култура нива, класа 3, со површина од 56617м2, евидентирано на Имотен лист бр.6 за КО Ерековци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6514/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3174.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец БРАКА ЕН-ГИН ЕРСАН Садуш Алиевски, с.Канатларци, Прилеп,

за земјоделско земјиште дел од КП бр.2721, мв.Сазл Клар, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 25510 м2, евидентирана на Имотен Лист бр.99, за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6517/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3175.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец МОРОЖ-ДАНКА Марјан Илија Арсов, с. Мородвис, Зрновци, за земјоделско земјиште дел од КП бр.1013, мв. „Ташлак“, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 21061 м2, Имотен Лист бр. 242, КО Мородвис и КП бр. 1010, мв. „Чардаклија“, катастарска култура нива, катастарска класа 3, површина од 26802 м2, Имотен лист бр. 242, КО Мородвис.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6518/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3176.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство и промет на свињи ВИНЕАМ-ФАРМ Свињарска фарма АД Винаца, на земјоделско земјиште на КП бр.2243/1, мв. Спас, култура овоштарник, класа 3, површина 2ха 66ари 93м2, евидентирано на Имотен лист бр.822 за КО Пекљани; и КП бр.2368/1, мв. Спас, култура овоштарник, класа 3, со површина од 2ха 54ари 07м2, евидентирано на Имотен лист бр.822 за КО Пекљани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6522/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3177.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуален земјоделец Александар Митев ул. „Кочанска“ бр.2 Штип, на земјоделско земјиште дел од КП бр.562/1, мв. Гурѓино Поле, култура нива, класа 4, со површина од 6ха 00ар 00м2, евидентирано на Имотен лист бр.195 за КО Долни Балван.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6523/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3178.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДВА ДООЕЛ Кочани, на земјоделско земјиште КПбр.5998/9, мв.Босевица, култура оризова нива, класа 1, со површина од 5ха 99ар 93м2, евидентирано на Имотен лист бр.14341 за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6527/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3179.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги ЦЕМАЛ И БЕЏЕТИ ДОО с.Доленци од Битола на земјоделско земјиште на КПбр.257, мв.Мирча, култура овоштарник, класа 4, површина 70ар24м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани, КПбр.264, мв.Мирча, култура овоштарник, класа 4, површина 58ар81м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани, КПбр.267, мв.Мирча, култура овоштарник, класа 4, површина 73ар06м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани, КПбр.268, мв.Мирча, култура овоштарник, класа 4, површина 81ар52м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани и КПбр.249, мв.Мирча, култура овоштарник, класа 4, површина 76ар52м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6528/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3180.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр. 131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за транспорт и врски - како корисник на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП.бр.1659/3 со површина од 2 м2, дел од КП.бр.1659/4 со површина од 474 м2, дел од КП.бр.1659/4 со површина од 474 м2, дел од КП.бр.1659/5 со површина од 31 м2, дел од КП.бр.1674/3 со површина од 31 м2, дел од КП.бр.1688/3 со површина од 176 м2, дел од КП.бр.1928/3 со површина од 525 м2, дел од КП.бр.1933/2 со површина од 15 м2, евидентирани во Имотен лист бр.53 за КО Селце, КП.бр.1693/3 со површина од 93 м2, евидентирана во Имотен лист бр.534 за КО Селце и дел од КП.бр.1659/5 со површина од 1.122 м2, дел од КП.бр.1674/3 со површина од 321 м2, дел од КП.бр.1688/3 со површина од 441 м2, дел од КП.бр.1928/3 со површина од 1.356 м2, дел од КП.бр.1933/2 со површина од 180 м2, КП.бр.1926/0 со површина од 18 м2, евидентирани во Имотен лист бр.53 за КО Селце, КП.бр.1693/3 со површина од 239 м2, евидентирана во Имотен лист бр.534 за КО Селце, согласно Решение Екс.бр. 26-5770 од 03.10.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

2. Дел од КП.бр.301/68 со површина од 517 м2, дел од КП.бр.95/47 со површина од 742 м2, евидентирани во Имотен лист бр.252 за КО Три Чешми, дел од КП.бр.20/59 со површина од 289 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2115 за КО Ново Село и дел од КП.бр.301/68 со површина од 827 м2, дел од КП.бр.95/47 со површина од 1.896 м2, евидентирани во Имотен лист бр.252 за КО Три Чешми, дел од КП.бр.20/59 со површина од 740 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2115 за КО Ново Село, согласно Решение Екс.бр. 26-5847 од 14.8.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип, за изградба на објект од јавен интерес „Гасоводен систем на РМ-Делница: Клечовци- Чвор Исток- Штип- Неготино,,“, согласно Проект за магистрален гасовод-Објект: „ГАСОВОДЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Делница: Клечевци- Чвор Исток-Штип-Неготино бр.02-9924/2 од 29.5.2012 и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени број 09-315/1 од 3.10.2011 година, тех.бр. 715/11, изработен од Друштво за геодетски работи проектирање и услуги „ПРО-ГЕО“ ДОО Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6585/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3181.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА „ЉУБАНИШТА 1“ КО ЉУБАНИШТА, ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона „Љубаништа 1“ КО Љубаништа, општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 227460 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1018/4	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
2209/5	Љубаништа	Ограда	нива	3
Дел 1018/3	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
Дел 1022/3	Љубаништа	Лаг	нива	3
1026/2	Љубаништа	Лаг	нива	4
1032/2	Љубаништа	Ограда	пасиште	2
Дел 1033/1	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2209/3	Љубаништа	Ограда	нива	5
1026/3	Љубаништа	Лаг	нива	4
1034/2	Љубаништа	Ограда	Инт.овоштарник	2
1034/3	Љубаништа	Лаг	Инт.овоштарник	2
2209/2	Љубаништа	Ограда	нива	5
1022/6	Љубаништа	Лаг	нива	3
1024/2	Љубаништа	Ограда	ливада	2
1022/4	Љубаништа	Лаг	нива	3
2209/4	Љубаништа	Ограда	нива	3
1028/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
1024/3	Љубаништа	Лаг	ливада	2
1022/5	Љубаништа	Лаг	нива	3
1024/4	Љубаништа	Лаг	ливада	2
Дел 1022/1	Љубаништа	Лаг	нива	3
1034/1	Љубаништа	Лаг	Инт.овоштарник	2
1036	Љубаништа	Лаг	нива	2
1026/1	Љубаништа	Лаг	нива	4
2209/1	Љубаништа	Ограда	нива	5
1024/1	Љубаништа	Лаг	ливада	2
Дел 1038	Љубаништа	Лаг	Инт.овоштарник	2
1033/2	Љубаништа	Богородица	ливада	2
1022/7	Љубаништа	Лаг	нива	3
Дел 1018/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1028/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
1032/1	Љубаништа	Ограда	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			276000м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6675/1
21 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3182.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	/	1	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	/	1	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	/	1	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	/	1	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прашкер, Анђеј Новак	2	/	1	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	/	1	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П. Питерс,	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	/	1	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	/	1	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А. Лехтер	2	/	1	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	/	1	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	/	1	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	/	1	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	/	1	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	/	1	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/10
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3183.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	/	1	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	/	1	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	/	1	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	/	1	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Гранкер, Анђеј Новак	2	/	1	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	/	1	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П.Питерс,	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	/	1	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	/	1	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А.Лехтер	2	/	1	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	/	1	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	/	1	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	/	1	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	/	1	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	/	1	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/11
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3184.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2		1	Арслагина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Гоул	2		1	Арслагина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2		1	Арслагина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2		1	Арслагина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прапкер, Анђеј Новак	2		1	Арслагина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2		1	Арслагина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П. Питерс,	2		1	Арслагина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2		1	Арслагина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2		1	Арслагина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А. Лехтер	2		1	Арслагина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2		1	Арслагина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2		1	Арслагина
Опра - биографија	Кити Кели	2		1	Арслагина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2		1	Арслагина
Напред - Како Старбакс се бореае за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2		1	Арслагина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2		1	Арслагина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/12
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3185.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајрленд	2	/	1	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	/	1	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	/	1	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	/	1	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анџеј Новак	2	/	1	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	/	1	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р. Д. Хисрич, М.П. Питерс,	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	/	1	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	/	1	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А. Лехтер	2	/	1	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	/	1	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	/	1	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	/	1	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	/	1	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	/	1	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/13
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3186.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анджеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Јери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за економија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за економија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/14
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3187.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прапкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А. Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за животна средина и просторно планирање со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/15
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3188.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/16
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3189.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анджеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-то за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/17
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3190.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ареленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (вапа и днина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прашкер, Анџеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/18
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3191.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-то за култура.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/19
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3192.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гјетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за локална самоуправа.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/20
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3193.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајрленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/21
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3194.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Ареламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Ареламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Ареламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Ареламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	2	1	3	Ареламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Ареламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хиерич, М.П.Питерс,	2	1	3	Ареламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Ареламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Ареламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хиерих, М.А.Лехтер	2	1	3	Ареламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Ареламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глаклин	2	1	3	Ареламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Ареламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Ареламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Ареламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Ареламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/22
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3195.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобе	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	2	1	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-то за одбрана.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/23
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3196.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	10	5	3	Ареламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	10	5	3	Ареламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	10	5	3	Ареламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	10	5	3	Ареламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	10	5	3	Ареламина
Бил Гетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	10	5	3	Ареламина
Тајните на иновациите на Стив Џобе	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	10	5	3	Ареламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	10	5	3	Ареламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	10	5	3	Ареламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	10	5	3	Ареламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тил	10	5	3	Ареламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	10	5	3	Ареламина
Опра - биографија	Кити Кели	10	5	3	Ареламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	10	5	3	Ареламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	10	5	3	Ареламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	10	5	3	Ареламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дирекција за заштита на лични податоци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дирекција за заштита на лични податоци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/24
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3197.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	8	3	4	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	8	3	4	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	8	3	4	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	8	3	4	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	8	3	4	Арсламина
Бил Гјетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	8	3	4	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хирич, М.П.Питерс,	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	8	3	4	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	8	3	4	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хирич, М.А.Лехтер	8	3	4	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	8	3	4	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	8	3	4	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	8	3	4	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	8	3	4	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	8	3	4	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државен универзитетот Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Државниот универзитет Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/25
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3198.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/26
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3199.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	8	3	4	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	8	3	4	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	8	3	4	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	8	3	4	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	8	3	4	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Дин М. Лесински	8	3	4	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Цобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П.Питерс,	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	8	3	4	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Цером Кац, Ричард Грин	8	3	4	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	8	3	4	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	8	3	4	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	8	3	4	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	8	3	4	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	8	3	4	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	8	3	4	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/27
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3200.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	8	3	4	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	8	3	4	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	8	3	4	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	8	3	4	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анджеј Новак	8	3	4	Арсламина
Бил Г'јетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	8	3	4	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Г'ало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	8	3	4	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	8	3	4	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	8	3	4	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	8	3	4	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Г'лакин	8	3	4	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	8	3	4	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	8	3	4	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	8	3	4	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	8	3	4	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/28
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3201.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анджеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А. Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбак се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/29
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3202.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А. Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Пон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/30
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3203.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Грашкер, Анџеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Г'ејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/31
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3204.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НУ БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилгбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анђеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/32
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3205.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Ватери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прашкер, Анџеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Демир Хисар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/33
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3206.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/34
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3207.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Рипард Прапкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Цером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Свети Николе.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/35
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3208.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Грашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Центар за култура „Брака Миладиновци“ - Струга.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура „Брака Миладиновци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6561/36
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3209.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.09.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ареленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Струмица.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/37
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3210.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови пофати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајрелендџ	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тил	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Ресен.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/38
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3211.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прапкер, Анджеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гјетс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питере,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тил	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Радовиш.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/39
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3212.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДОМ НА КУЛТУРА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ - ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ареленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дом на култура „Злетовски Рудар“ - Пробиштип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со директорот на Дом на култура „Злетовски Рудар“ - Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/40
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3213.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Гид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Неготино.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/41
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3214.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејл Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пехчево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/42
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3215.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питере,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/43
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3216.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.09.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОУ ДОМ НА
КУЛТУРА „МАКЕДОНСКИ БРОД“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (вапа иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобе	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореа за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува Договор со директорот на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/44
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3217.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Куманово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/45
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3218.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДОМ НА КУЛТУРА „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ - КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/46
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3219.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејте (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питере,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/47
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3220.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кочани.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/48
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3221.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за култура – Крива Паланка.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ Центар за култура – Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/49
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3222.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Пером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кавадарци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/50
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3223.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Андреј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеџи Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Демир Хисар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/51
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3224.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Делчево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/52
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3225.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Велес.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/53
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3226.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Веница.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Веница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/54
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3227.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарае Сараевати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобе	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тил	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеџи Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Гевгелија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/55
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3228.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајрленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Центар за култура Гостивар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/56
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3229.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетрадка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеџи Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Валандово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/57
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3230.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДОМ НА КУЛТУРА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ - БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	4	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	4	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	4	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	4	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	4	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	4	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д. Хисрич, М.П. Питерс,	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	4	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	4	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д. Хисрич, М.А. Лехтер	4	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	4	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	4	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	4	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	4	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	4	2	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеџи Основачите на Гутл	Стефани С.Макферсон	4	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/58
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3231.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	3	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пеји Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/59
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3232.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	3	2	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	3	2	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	3	2	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	3	2	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	3	2	3	Арсламина
Бил Гејте (претприемач и филантроп)	Џин М. Јесински	3	2	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	3	2	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	3	2	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	3	2	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	3	2	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизнис	Стив Мариоти, Каролин Глакин	3	2	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	3	2	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	3	2	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	3	2	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	3	2	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Македонска академија на науките и уметностите.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со претседателот на Македонска академија на науките и уметностите, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/60
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3233.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО КОНТЕКСТ НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
2013-2020 ГОДИНА

Член 1

Со ова решение за претседател и членови на Советот за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, се назначуваат:

- Наташа Јаневска - државен советник во Министерство за образование и наука - претседател;
- Мирјанка Алексевска – раководител на сектор од Министерство за труд и социјална политика;
- Имерали Бафтијари – раководител на сектор во Министерство за економија;
- Весна Цветанова – помошник раководител во Министерство за финансии;
- Елтон Зекири - државен советник во Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор;
- Азир Алиу – советник на претседателот на Владата на Република Македонија за наука и информатика, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија;
- Мери Атансовски – советник на претседателот на Владата на Република Македонија од областа на образованието, иноваторството, науката и чивечките ресурси, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија;

- Виктор Новаковски - советник на претседателот на Владата на Република Македонија за образование, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија;

- Марија Апостолова – вработена во Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија;

- Татјана Вељковиќ, претставник од Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори;

- Игор Јуруков – раководител на одделение во Биро за развој на образованието;

- Зекир Зекири - директор на Центарот за стручно образование и обука;

- Маја Крстевска - раководител на одделение во Центар за образование на возрасните;

- Татјана Шестовиќ - советник во Агенција за вработување на Република Македонија;

- Весна Арсовска – советник од Заедница на единиците на локалната самоуправа;

- Борис Тримчев – стручен соработник од Стопанската комора на Република Македонија;

- Дарко Велков – член на Управен одбор од Сојузот на стопански комори на Македонија;

- Оливија Штерјова – извршен директор на Занаетчиска комора на Република Македонија и

- Трајче Петковски – Синдикат за образование, наука и култура.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5522/2
20 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013131